



**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА**

**ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА РАБОТА НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА
ЗА 2007 ГОДИНА**

СКОПЈЕ, ДЕКЕМВРИ 2006 ГОДИНА

С О Д Р Ж И Н А

Ред. бр	О п и с	Страна
1	Опкружување, цели и задачи на Државниот завод за ревизија за 2007 година	1
2.	Критериуми за избор на субјектите за вршење ревизија, обем на ревизијата и список на субјекти за ревизија	3
3.	Организациона поставеност на ДЗР за извршување на Програмата за работа на ДЗР за 2007 година	4
4.	Обезбеденост со финансиски средства за работа на ДЗР	4
5.	Едукација	5
6.	Методолошки упатства	5
7.	Меѓународна соработка	6
8.	Придонес на ДЗР за подобро управување со јавните средства	7
9.	Оперативна програма за работата на ДЗР	9
10.	Општи и преодни одредби	9
11.	Преглед на субјекти за ревизија според интерна класификација Прилог 1	
12.	Список на планирани ревизии за 2007 година – Финансиски ревизии Прилог 2	
13	Список на планирани ревизии за 2007 година – Ревизии на успешност Прилог 3	

КРАТЕНКИ КОРИСТЕНИ ВО ПРОГРАМАТА

Кратенка	Опис
ЕСА	Европски суд на ревизори
ВРИ	Врховни ревизорски институции
ДЗР	Државен завод за ревизија
ЕЛС	Единици на локална самоуправа
ЕУ	Европска Унија
ЕУРОСАИ	Европска организација на врховни ревизорски институции
ЗДР	Закон за државна ревизија
ИНТОСАИ	Меѓународна организација на врховни ревизорски институции
МФ	Министерство за финансии
РМ	Република Македонија
СИГМА	Поддршка во Подобрување на Управувањето и Раководењето (Здружена иницијатива на ОЕЦД и ЕУ)
ХСР	Холандски суд за ревизија
ОЛАЦЕФС	Организација на ВРИ од земјите од Централна и Латинска Америка
АПЕП	Акционен план за европско партнерство
НПАА	Национална програма за усвојување на законодавството на ЕУ

Врз основа на член 6 и член 9 од Законот за државната ревизија ("Сл.весник на РМ бр. 65/97, 70/01, 31/03, 19/04, 70/06) и член 48 од Правилникот за организација и работа на Државниот завод за ревизија (ДЗР), Главниот државен ревизор (ГДР), на 25.12.2006 година ја донесе следната:

ГОДИШНА ПРОГРАМА за работа на Државниот завод за ревизија за 2007 година

1. Опкружување, цели и задачи за работа на Државниот завод за ревизија во 2007 година

Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија (ДЗР) за 2007 година (во натамошен текст: Програмата) ќе се остварува согласно постојната законска регулатива за поставеноста, надлежностите и делокругот на државната ревизија во институционалниот систем на Република Македонија.

Во наредниот период ДЗР ќе се залага за создавање на општествена клима за уставно регулирање на статусот на ДЗР и државната ревизија преку обезбедување на доволно ниво на разбирање за местото и улогата на државната ревизија во финансискиот систем на државата, за обезбедување и имплементирање на самостоен буџет, обезбедување на неопходни финансиски средства за извршување на годишната и оперативната програма и создавање на услови за квалитетно кадровско екипирање и континуирана едукација на кадарот како предуслов за реализација на стратешките определби дефинирани во Стратегијата за развој на ДЗР 2006-2010 година .

Стремеж на ДЗР е, и во 2007 година да продолжи да ги зајакнува капацитетите и да обезбедува високо ниво на компетентност и ефективност при извршувањето на различните видови на ревизии во согласност со правилата и прописите на Европската Унија и релевантните меѓународни стандарди за ревизија.

Надлежностите на ДЗР се утврдени со Законот за државната ревизија, согласно кој државната ревизија подразбира испитување на документите, исправите и извештаите на извршената интерна контрола и интерна ревизија, сметководствените и финансиските постапки и други евиденции од аспект на тоа дали финансиските извештаи вистинито и објективно ја искажуваат финансиската положба и резултатот на финансиските активности во согласност со прифатените сметководствени начела и сметководствени стандарди. Државната ревизија го опфаќа и наменското и законското користење на средствата во финансиските трансакции кои преставуваат државни расходи и давање оценка за користењето на средствата од аспект на постигнатата економичност, ефикасност и ефективност.

Во овој домен, покрај целите и задачите утврдени со законот, целите и задачите кои се утврдени во Програмата за работа на ДЗР за 2007 година се определени и со: 1) Акцискиот план за Европско партнерство 2005 година

(првична верзија), со приоритети, мерки и активности и индикатори за следење на реализација на мерките во делот за финансиска контрола и 2) Извештајот на Европската Комисија (мислење на комисијата за барање на членство на Република Македонија во Европската Унија) односно Одлуката на Советот за принципите, приоритетите и условите содржани во Европското партнерство со Република Македонија.

Целите и задачите во Програмата за работа на ДЗР за 2007 година се тесно поврзани со стратешките цели утврдени со Стратегијата за развој на ДЗР за периодот од 2006 до 2010 година, и тоа:

- Продолжување со иницијативата за поведување на постапка за донесување на уставен амандман пред надлежните органи за регулирање на статусот на државната ревизија со Уставот на Република Македонија во правец на зајакнување на самостојноста и финансиската независност;
- Донесување на нов Закон за државна ревизија, усогласен со стандардите и критериумите на ЕУ;
- Создавање на услови за натамошна имплементација на одредбите и задачите утврдени со Законот за државната ревизија и реализација на истите во даденото опкружување, интензивирање и проширување на соработката со Собранието на Република Македонија, Владата на Република Македонија, Министерството за финансии, Јавното обвинителство, Државната комисија за спречување на корупцијата, и други надлежни органи и институции;
- Обезбедување на соодветна структура и број на субјекти опфатени со државната ревизија со што ќе овозможи да се изгради објективна оценка за степенот на остварувањето на наменското и законското трошење на јавните средства во 2007 година (над 50 % од јавните средства);
- Вршење на ревизија на успешност на програми и проекти, во функција на остварување на целите на ревизијата, отчетноста и доброто управување односно испитување на економичноста, ефикасноста и ефективноста во работењето на државата и интересот на јавноста;
- Остварување на натамошен развој и надградба на стандардите за ефективноста на ревизорската работа и нејзино приближување кон ефективноста на врховните ревизорски институции на земјите членки на ЕУ;
- Обезбедување систем на проверка и систематско и континуирано следење на извршувањето на препораките на овластениот државен ревизор од претходно извршените ревизии;
- Натамошен развој и едукација на човечките ресурси (кадровско екипирање и едукација), финансиско зајакнување и доопремување со информатичка и друга опрема;
- Остварување на принципите на јавност и транспарентност во работата на ДЗР и подобрување на системот на комуникација и размена на информации со домашни и меѓународни правни субјекти,
- Примена на современи методолошки пристапи при вршење на државна ревизија согласно ИНТОСАИ и ЕУ и други меѓународни стандарди и упатства за вршење државна ревизија;
- Продолжување со реализација на твининг проектот со Холандскиот суд за ревизија;
- Продолжување на соработката со ВРИ, Европскиот суд за ревизија, комитетите и работните групи на ИНТОСАИ, ЕУРОСАИ и други меѓународни организации и професионални тела.

2. Критериуми за избор на субјектите за вршење ревизија, обем на ревизијата и список на субјекти за ревизија

Изборот на субјектите и темите, односно проектите за ревизија опфатени со Програмата за работа на ДЗР за 2007 година, е извршен согласно одредбите од член 9, став 2 од Законот за државната ревизија и одредбите од член 49 од Правилникот за организација и работа на ДЗР.

Приоритет во изборот на ревизиите преставува законската задолжителност за вршење на државна ревизија кај одредени субјекти а користени се и останатите критериуми:

- степенот на ризичност;
- обем на јавните средства;
- целите на проектот, програмата или правната регулатива и нивната поврзаност со стратешките цели на Република Македонија за приближување кон ЕУ;
- барањата на надлежните органи и правни субјекти за вршење на државна ревизија;
- сознанијата, информациите и индициите за незаконско и ненаменско трошење на јавните средства со кои располага или до кои дошол ДЗР;
- обезбедувањето на соодветна структура на правни субјекти според: дејноста, нивото на организираност, нивото на надлежност и нивниот облик на организирање;
- видот и тежината на наодите од претходно извршените ревизии;
- видот и степенот на преземените и спроведените мерки согласно препораките на овластениот државен ревизор при претходно извршените ревизии;
- времето предвидено за реализација на проектот, односно програмата,
- актуелни состојби во одделни области и правни субјекти врз основа на проценка на ГДР.

Со Програмата за работа на ДЗР за 2007 година е планирано да се извршат 81 ревизии на финасиски извештаи за 2006 година за кои се предвидува да се издадат 167 ревизорски извештаи. Планирано е и извршување на ревизии – ревизорски ангажмани со посена намена и цели за кои се предвидува да издадат девет ревизорски извештаи.

Со Пограмата за работа се планирани и три ревизии на успешност со цел давање независна оценка за работата, раководењето и постигнатата економичност, ефикасност и ефективност на програмите и проектите финансирани со средства на Буџетот на РМ или од други извори.

Бројот на ревизорските извештаи кај финансиската ревизија зависи од бројот на финансиските извештаи кои односниот субјект ги поднесува за годината која е предмет на ревизија, додека бројот на ревизорски извештаи за ревизијата на успешност ќе зависи од пристапот на ревизорот, применетата методологија за вршење на ревизијата и од резултатите на прелиминарните истражувања.

Списокот на утврдените ревизии е составен дел на Програмата за работа на ДЗР за 2007 година (**Прилог 2 и 3**).

3. Организациона поставеност на ДЗР за извршување на Програмата за работа за 2007 година

Согласно Правилникот за организација и работа на ДЗР, Програма за работа на ДЗР за 2007 година ќе ја реализираат пет Сектори за финансиска ревизија, Секторот за ревизија на успешност, Секторот за развој, и другите внатрешни организациони единици на ДЗР.

Програмата за работа на ДЗР за 2007 година ќе се реализира со вкупно 79 вработени во ДЗР од кои 69 вработени се ревизорски кадар.

Финансиската ревизија ќе ја вршат 15 ревизорски екипи, а ревизијата на успешност на програмите/проектите две ревизорски екипи.

4. Обезбеденост со финансиски средства за работа на ДЗР

Обемот и структурата на целите и задачите за вршење на државната ревизија кај субјектите утврдени со Законот за државната ревизија, за 2007 година, ДЗР го утврди и димензионира во рамките на расположивиот кадровски потенцијал и обезбедени финасиско-материјални и технички ресурси.


Финансиските средства за реализација на Програмата за работа на ДЗР за 2007 година и за извршување на функцијата на ДЗР се планирани во разделот 02002 од Буџетот на Република Македонија именуван за програмата 2-Државна ревизија.

Со Буџетот на Република Македонија за 2007 година планирани се финансиски средства во износ од 63.820 илјади денари буџетски средства и износ од 27.931 илјади денари средства од наплатени приходи за извршени ревизии.

Од вкупно планираните буџетски средства 82 % се однесуваат на расходи за плати, наемнини и надоместоци на вработените, а 18 % се однесуваат на расходи за Стоки и услуги.



Средствата од наплатени приходи за извршени ревизии со Буџетот на Република Македонија за 2007 година се планирани 28 % за стоки и услуги и 72 % за капитални расходи.



5. Едукација

Согласно стратешката определба на ДЗР за периодот 2006-2010 година за воведување нови и унапредување на квалитетот на извршените ревизии, планираните обуки за ревизорите од ДЗР се во насока на градење на професионалните способности на ревизорите за извршување на редовните работни задачи.

Во Предлог-програмата за обука поместени се и содржини кои треба да им помогнат на ревизорите кои се подготвуваат за полагање на испит за стекнување на звање овластен државен ревизор.

Обуката ќе се изврши низ повеќе форми: организирање интерни обуки во рамките на ДЗР и со предавачи од ДЗР; обука на работно место/пилот ревизии во рамките на твининг проектот со Холандскиот суд за ревизија (ХСР) вклучително студиско патување во ХСР за учесниците во пилот ревизиите каде би се добиле дополнителни сознанија за начинот на вршење на ревизиите во ХСР како и други аспекти поврзани со ревизиите; обука во рамките на ДЗР со користење на надворешни експерти, и обука – учество на курсеви/семинари/работилници организирани од работни групи/комитети на ИНТОСАИ/ЕУРОСАИ односно Европскиот суд за ревизија, СИГМА и други меѓународни професионални организации и асоцијации.

Во 2007 година ќе продолжат активностите на обука на вработените во ДЗР за познавање на странски јазици.

6. Методолошки упатства

Во текот на 2007 година ќе продолжат започнатите активности на планот на утврдување и изработка на методолошки упатства како инструмент за вршење на квалитетна ревизија усогласена со меѓународната пракса и стандарди за ревизија, и тоа:

- Обезбедување квалитет на ревизијата
- Управување со човечките ресурси во ДЗР
- Прирачник за ИТ ревизија

Во рамките на Твининг проектот, во 2007 година е предвидено да се изработи Упатство за осигурување на квалитет во ДЗР, Политика на комуникација и Стратегија за комуникација и да се развие Стратегијата за развој на ДЗР 2007-2011 година.

Согласно Стратегијата за развој на ДЗР 2006-2010 година, во 2007 година се планира да се подготви: Стратегијата за развој и управување со човечките ресурси; пропишување постапки за проценка, идентификација, мерење, контрола, обезбедување и прифаќање или отфрлање на ризикот; пропишување, донесување и имплементација на критериуми за оцена на квалитетот на ревизорската работа; дополнување на прирачникот за финансиска ревизија и прирачникот за ревизија на успешност врз основа на стекнатите искуства од праксата и од искуствата од твининг проектот; дефинирање на критериуми за прифаќање на ревизии по барање и дефинирање на нов формат на ревизорски извештај.

Во текот на годината ќе се продолжи и со активностите за донесување на пишани процедури/упатства во функција на унапредување на финасиско - сметководствениот и системот на работење на ДЗР.

7. Меѓународна соработка

Во рамките на меѓународната соработка во 2007 година ДЗР ќе ја продолжи соработката со ИНТОСАИ, ЕУРОСАИ, Европскиот суд за ревизија (ЕСР) и другите ВРИ, Светската банка, СИГМА и други меѓународни организации и институции по пошироки аспекти на ревизијата (курсеви, семинари, работилници, истражувања, работа во работните групи, оценски мисии и друго).

Соработката има за цел идентификување и промовирање на добра пракса меѓу ВРИ, размена/споделување на методолошки и ревизорски искуства (вклучително утврдување на методологија/пристап за избор на субјекти со висок ризик), за формите, содржините, периодиката и начинот на објавување и на резултатите од ревизиите и следење на ефектите од извршените ревизии, утврдување на појавите на измама и корупција, развој на капацитетите за обука и соработка со ВРИ преку учество/размена на експерти во програми за обука на ревизорскиот кадар, транспарентноста и средствата за јавно информирање и сл.

Соработката со ВРИ од земјите кандидати и потенцијални кандидати за членство во ЕУ, ЕСР и СИГМА ќе се одвива во рамките Мрежата на која ДЗР и се приклучи во 2005 година и која што редовно се состанува два пати годишно. Учеството на ДЗР и другите ВРИ од Мрежата во својство на активни набљудувачи во активностите на ВРИ од ЕУ и Контакт комитетот на ВРИ од ЕУ, дава можност за отворена размена на знаења и искуства и континуиран развој на ревизорските методи и пристапи.

Во 2007 година, ДЗР ќе биде домаќин на состанокот на Претседателите на ВРИ од земјите кандидати и потенцијални кандидати и ЕСР закажан за 11-12 јуни 2007 година. За таа цел во месец ноември 2006 година во Скопје престојуваше подготвителна мисија од ЕСР за избор на соодветен хотел каде би се одржал состанокот. Агендата за состанокот е во фаза на договарање меѓу членките на Мрежата.

Во рамките на билатералната соработка за 2007 година договорени се неколку работни посети на ВРИ на Словенија, Хрватска, Романија и Бугарија. На

меѓународно ниво планирано е и учеството на претставници на ДЗР на V Конференцијата на ЕУРОСАИ - ОПАЦЕФС и XIX Конгресот на ИНТОСАИ.

Во рамките на соработка со ИНТОСАИ, ЕУРОСАИ, ВРИ, ЕУ, Светска банка и други меѓународни институции ќе се преземат и конкретни активности за обезбедување на меѓународна финансиска поддршка за реализација на Стратегијата за развој на државната ревизија и на ДЗР за периодот 2007-2011 година.

Во рамките на РГ-32 Финансиска контрола - за подготовка на националната програма за усвојување на правото на ЕУ (НПАА) и подготовка на преговарачките позиции за преговори за членство во ЕУ, ќе продолжат редовните активности за ажурирање и следење на реализација на самата програма како и обврските од АПЕП; потоа обуката организирана од страна на СЕП во рамките на Британски проект за јакнење на капацитетот на администрацијата за потребите на процесот на европска интеграција и други организирани обуки за членовите на работните групи.

Реализацијата на активностите од Твининг проектот со Холандскиот суд за ревизија (септември 2005 година – септември 2008 година) ќе продолжи и во текот на 2007 година според динамика на активности дефинирани во секоја од четирите компоненти:

- Законска рамка- заокружување на активностите за изработка на Предлог закон за државна ревизија;
- Организациони и административни капацитети на ДЗР- изработка на насоки за обезбедување квалитет во ревизијата, комуникација со заинтересираните страни и управување со човечките ресурси во ДЗР;
- Јакнење на ревизорските вештини - реализација на пилот финансиски ревизии и пилот ревизии на успешност; и
- Информациона технологија и ИТ ревизија- изработка на насоки за ИТ ревизија.

8. Придонес на ДЗР за подобро управување со јавните средства

8.1 Активности за надминување на системските слабости и колизија на законските прописи

Активностите на ДЗР за 2007 година ќе бидат насочени кон:

- следење на активностите за надминување на утврдените системски слабости и колизија на законски прописи, се со цел подобрување на управувањето и употребата на јавните средства;
- доставување на повремени иницијативи за измена и усогласување на законските прописи и подзаконските акти до надлежните државни органи.

8.2. Соработката со Собранието на РМ, Владата на РМ и Министерството за финансии

Во функција на задачите кои произлегуваат од Законот за државна ревизија и Законот за внатрешна ревизија во јавниот сектор, во 2007 година ќе продолжат

и ќе се интензивираат активностите за соработка со Собранието и Владата на РМ, и Министерството за финансии.

Активностите ќе бидат насочени во разгледување на тековни извештаи со наоди за значајни незаконитости, преземање активности/мерки во својство на надлежни органи по конечни извештаи, соработка со внатрешната ревизија и сл.

Соработката ќе се одвива во согласност со обврските на ДЗР за доставување на информации и ревизорски извештаи, како и покренување на иницијативи за одржување на работни средби за взаемно информирање и за утврдување на активности за надминување на системски слабости и колизии на законски и подзаконски акти.

Во 2007 година се планира организирање на тркалезна маса за промовирање на местото и улогата на ДЗР како ВРИ во Република Македонија. На тркалезната маса ќе бидат поканети претставници од Собранието (претседател, пратеници), Владата, Европската комисија, Холандската амбасада, Холандскиот суд за ревизија и од надлежните институции за борба против корупцијата и организираниот криминал.

8.3. Активности поврзани со спречување на корупцијата

Активностите на ДЗР поврзани со работата на Државната комисија за спречување на корупцијата, Јавното обвинителство и Министерството за внатрешни работи, и во 2007 година ќе се одвива во согласност со овластувањата и обврските утврдени со Законот за државната ревизија, Законот за јавното обвинителство, Законот за спречување на корупција и другите закони и подзаконски акти, во согласност со задачите утврдени со Националната програма за превенција и репресија на корупцијата и Владиноот акционен план за борба против корупцијата.

Во рамките на овие активности во 2007 година ДЗР ќе обезбеди:

- Доставување на ревизорски извештаи до надлежните органи за наоди кои индицираат активности од надлежност на Државната комисија за спречување на корупцијата, Јавното обвинителство и Министерството за внатрешни работи;
- Доставување на информации за извршени ревизии по барање на овие органи и обезбедување на повратни информации;
- Вклучување на одделни субјекти во Програма за работата на ДЗР за 2008 година, на иницијатива на овие органи;
- Одржување на работни средби за меѓусебно информирање, за преземање на активности и мерки по наодите од конечните ревизорски извештаи, за размена на искуства сврзани со Методологијата на работа, усогласување на прописи, запознавање со европската легислатива од аспект на борбата против корупцијата и вршењето на државната ревизија;
- Информирање на Собранието и Владата на Република Македонија за степенот на соработката и постигнатите ефекти.

8.4. Следење на препораките дадени во ревизорските извештаи

ДЗР во 2007 година ќе ја следи активноста во однос на преземените мерки и од страна на ревидираните субјекти за надминување на слабостите и пропустите констатирани со наодите утврдени во ревизорските извештаи како и постапувањето во согласност со препораките на овластениот државен ревизор, во функција на целосно имплементирање на законската надлежност.

Во рамките на овие задачи ДЗР ќе ги презема следните активности:

- Писмено укажување на органите надлежни за контрола и надзор на работењето на субјектите предмет на ревизијата за обврските од законот; и
- Тековно информирање на Собранието и Владата на РМ за органите кои не ги презеле потребните мерки и активности за надминување на слабостите.

8.5. Информирање на јавноста

Во 2007 година ДЗР ќе продолжи со извршување на активности за остварување на законската надлежност за зголемување на степенот на информираност на јавноста за начинот на трошењето на јавните средства.

Информирањето на јавноста за работата на ДЗР ќе се извршува преку презентирањето на Годишниот извештај за работа на ДЗР за 2006 година на седница на Собрание на РМ, Web страницата на ДЗР, конференции, медиуми и други форми на информирање.

9. Оперативна програма за работа на ДЗР

Динамиката за реализација на утврдениот обем на работите на државна ревизија со Програмата за работа на ДЗР за 2007 година, ќе се утврдат во Оперативната програма за извршување на Годишната програма за работа на ДЗР за 2007 година.

Со Оперативната програма се утврдува и обврската за планирање и организирање на подготовка на субјектите за успешно и навремено извршување на ревизијата.

10. Општи и преодни одредби

Програмата за работа на ДЗР за 2007 година, може да се менува и дополнува во текот на годината по оценета објективна потреба и во согласност со Законот за државна ревизија.

Оваа Програма стапува на сила со денот на донесувањето, а се применува од 01.01.2007 година.

Број 0102-915/1
Скопје, 25.12.2006 година

Главен државен ревизор
Д-р Драгољуб Арсовски

			Прилог 1	
Преглед на субјекти предмет на ревизија (Според интерна класификација)				
Состојба 31.12.2006				
Реден број	Вид на субјекти согласно интерна класификација		Вкупен број на субјекти	Структура во %
1	2		3	4
A ФИНАНСИСКА РЕВИЗИЈА				
I Член 6 став 1 од Законот за државна ревизија (ЗДР)				
1	Буџет на РМ		1	0.05
2	Корисници на средства од буџетот на РМ		59	3.21
*	3	Политички партии финансирани со средства од буџетот на РМ		
	4	Буџет и корисници на средства од буџетите на единиците на локалната самоуправа (ЕЛС)	85	4.62
	5	Буџети на Фондови на ниво на РМ	5	0.27
	6	Јавни претпријатија основани од РМ	19	1.03
	Вкупно I		169	9.19
II Член 6 став 2 од Законот за државна ревизија (ЗДР)				
	7	Корисници на средства од буџетот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија	87	4.73
	8	Единки корисници на средства од Буџетот на РМ	851	46.30
**	9	Единки корисници на средства од буџетите на ЕЛС	603	32.81
	10	Други јавни претпријатија	96	5.22
	11	Народна банка на Република Македонија	1	0.05
*	12	Правни лица во кои државата е доминантен акционер	30	1.63
*	13	Други институции финансирани од јавни средства	1	0.05
*	14	Корисници на средства од Европска унија и други меѓународни институции		0.00
	Вкупно II		1,669	90.81
	Вкупно (I + II)		1,838	100.00
III Ревизорски ангажмани со посебна намена				
Вкупно A: ФИНАНСИСКА РЕВИЗИЈА				
B РЕВИЗИЈА НА УСПЕШНОСТ (Член 3 од ЗДР)				
	15	Програми/проекти финансирани со буџетски средства и комбинирано		
	16	Програми/проекти финансирани од ЕУ		
	17	Програми/проекти финансирани од Светска банка		
	18	Програми/проекти финансирани од други меѓународни институции		
	19	Процес на приближување кон Европското законодавство/конвенции/спогодби и др.		
	Вкупно B РЕВИЗИЈА НА УСПЕШНОСТ			
	ВКУПНО A + B			
Напомена:				
*	Податоците се нецелосни. Ажурирање на податоците е во тек.			
**	Единките корисници на средства од буџетите на ЕЛС се и единки корисници на средства од Буџетот на РМ. Бројот на субјекти под шифра 9 (603) е истовремено инкорпориран во бројот на субјекти (851) под шифра 8 од причини што за истите субјекти се отворени сметки за финансирање и од Буџетот на РМ и од буџетите на ЕЛС.			

ГОДИШНА ПРОГРАМА
за работа на Државниот завод за ревизија за 2007 година

Список
на планирани ревизии за 2007 година

А. ФИНАНСИСКИ РЕВИЗИИ

Шифра	Ред.бр. во Програмата	Ред.бр во класата	О П И С	Општина	Број на извештаи/ сметки *
			Член 6 став 1		
1	1	1	Буџет на Република Македонија	Скопје	1
2	2	1	Министерство за финансии - Функција на државата	Скопје	5
	3	2	Поединечни сметки во рамките на Министерство за финансии - Функција на државата	Скопје	6
	4	3	Агенција за разузнавање	Скопје	2
	5	4	Собрание на Република Македонија	Скопје	3
	6	5	Влада на Република Македонија	Скопје	2
	7	6	Служба за општи и заеднички работи на Влада на Р М	Скопје	3
	8	7	Министерство за финансии - Биро за стоковни резерви	Скопје	2
	9	8	Министерство за финансии - Царинска управа	Скопје	3
	10	9	Министерство за финансии - Управа за јавни приходи	Скопје	4
	11	10	Јавно правобранителство	Скопје	1
	12	11	Комисија за заштита на конкуренцијата	Скопје	1
	13	12	Агенција за поттикнување на развојот на земјоделието	Битола	2
	14	13	Државна изборна комисија	Скопје	1
	15	14	Секретаријат за европски прашања	Скопје	1
	16	15	Агенција за развој и инвестиции	Скопје	3
	17	16	Државен завод за геодетски работи	Скопје	5
	18	17	Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство	Скопје	4
	19	18	Министерство за внатрешни работи	Скопје	4
	20	19	Министерство за здравство	Скопје	3
	21	20	Министерство за здравство-Кредит од Италијанска влада-1-ва т	Скопје	1
	22	21	Министерство за здравство-Кредит од Италијанска влада-2-ра т	Скопје	1
	23	22	Министерство за надворешни работи	Скопје	3
	24	23	Министерство за одбрана	Скопје	3
	25	24	Министерство за одбрана - Воена болница	Скопје	2
	26	25	Министерство за правда - Управа за извршување на санкции	Скопје	2
	27	26	Судска власт/Судски буџет	Скопје	1
		28	1	Буџет и корисници на средства од буџетите на ЕЛС	Центар
	29	2	Буџет и корисници на средства од буџетите на ЕЛС	Кисела Вода	3
	30	3	Буџет и корисници на средства од буџетите на ЕЛС	Аеродром	3
	31	4	Буџет и корисници на средства од буџетите на ЕЛС	Бутел	3
	32	5	Буџет и корисници на средства од буџетите на ЕЛС	Горче Петров	3

Шифра	Ред.бр. во Програмата	Ред.бр во класата	О П И С	Општина	Број на извештаи/ сметки *
4	33	6	Буџет и корисници на средства од буџетот на град Скопје	Скопје	5
	34	7	Буџет и корисници на средства од буџетите на ЕЛС	Петровец	3
	35	8	Буџет и корисници на средства од буџетите на ЕЛС	Кавадарци	3
	36	9	Буџет и корисници на средства од буџетите на ЕЛС	Велес	3
	37	10	Буџет и корисници на средства од буџетите на ЕЛС	Неготино	3
	38	11	Буџет и корисници на средства од буџетите на ЕЛС	Берово	4
	39	12	Буџет и корисници на средства од буџетите на ЕЛС	Тетово	3
	40	13	Буџет и корисници на средства од буџетите на ЕЛС	Штип	3
5	41	1	Фонд за здравствено осигурување	Скопје	1
	42	2	Фонд за магистрални и регионални патишта	Скопје	1
	43	3	Фонд за ПИОМ	Скопје	1
	44	4	Агенција за вработување на Република Македонија	Скопје	1
	45	5	Фонд за води на РМ	Скопје	1
6	46	1	ЈП Македонски шуми	Скопје	1
	47	2	ЈП Македонска радиодифузија-Скопје ц.о.	Скопје	1
	48	3	ЈП Македонска радио телевизija	Скопје	1
	49	4	ЈП Македонски железници	Скопје	1
	50	5	ЈП за управување и заштита на повеќенаменското подрачје "Јасен" Скопје	Скопје	1
	51	6	Јавно претпријатие за водоснабдување Студенчица- Скопје	Скопје	1
			Вкупно член 6 став 1		122
			Член 6 став 2		
7	52	1	ЈЗУ општа болница Кичево	Кичево	1
	53	2	ЈЗУ Клинички центар	Скопје	1
	54	3	ЈЗУ Здравствен дом Скопје	Скопје	1
	55	4	ЈЗУ Општа болница Битола	Битола	1
	56	5	ЈЗУ Свети Еразмо Охрид	Охрид	1
	57	6	Општа болница Тетово	Тетово	1
	58	7	Општа болница Куманово	Куманово	1
	59	8	ОЗТ Институти	Скопје	1
	60	9	Градска општа болница Скопје	Скопје	1
8	61	1	Основен суд Кавадарци	Кавадарци	2
	62	2	Основен суд Битола	Битола	2
	63	3	Основен суд Радовиш	Радовиш	2
	64	4	Основен суд Охрид	Охрид	2
	65	5	Основен суд Тетово	Тетово	2
	66	6	Економски факултет	Прилеп	2
	67	7	Машински факултет-Приходи од хомологација на возилата	Скопје	1
	68	8	ЈНУ Хидробиолошки завод	Охрид	2
9	69	1	ЈУДГ"Фемо Кулаков"	Неготино	2
	70	2	ЦОУ"Срашо Пинџур"	Неготино	2
	71	3	ДСУ"Св.Кирил и Методиј"	Неготино	2
	72	4	Музеј на град Неготино	Неготино	2
	73	5	ЈУДГ"23 -ти август"	Берово	2

Шифра	Ред.бр. во Програмата	Ред.бр во класата	О П И С	Општина	Број на извештаи/ сметки *
	74	6	ДСУ“Ацо Русковски“	Берово	2
	75	7	Дом на културата “Димитар Беровски“	Берово	2
	76	8	ОУ“Никола Петров Русински“	Берово	2
10	77	1	ЈП „Водовод,, Куманово	Куманово	1
12	78	1	АД за производство на електрична енергија Електрани на Македонија во државна сопственост	Скопје	1
	79	2	Акционерско друштво ТЕЦ Неготино	Неготино	1
	80	3	Оператор на електропреносниот систем на Македонија Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост МЕПСО	Скопје	1
13	81	1	Совет за радиодифузија	Скопје	1
			Вкупно член 6 став 2		45
			Ревизорски анжмани со посебна намена		
	82	1	Буџет на РМ и трезорска канцеларија - Систем на интерни контроли	Скопје	1
	83	2	Попис на средствата, побарувањата, обврските залихите со состојба на 31/12/2006 кај Управа за јавни приходи, Царинска управа и Биро за стокови резерви	Скопје	3
	84	3	Пред-пристапни фондови на ЕУ	Скопје	5
					9
			ВКУПНО ФИНАНСИСКИ РЕВИЗИИ		176

* Бројот на извештаите може да се измени бидејќи финасиските извештаи кои се предмет на ревизија субјектите ги изготвуваат по истекот на рокот за донесување на Годишната програма на ДЗР

**ГОДИШНА ПРОГРАМА
за работа на Државниот завод за ревизија за 2007 година**

**Список
на планирани ревизии за 2007 година**

**РЕВИЗИЈА НА УСПЕШНОСТ **
Член 3 од ЗДР**

Шифра	Ред.бр. во Програмата	Ред.бр во класата	О П И С	Општина	Број на извештаи/ сметки
1	2	3	4	5	6
15	a)		РЕВИЗИИ ЗАПОЧНАТИ ВО 2006 ГОДИНА КОИ ЌЕ СЕ ПРОЕКТИРААТ ВО 2007 ГОДИНА		
		1	Пилот ревизија од Твининг проектот со ХСР-Министерство за внатрешни работи на РМ-Проект за пасоши (Нови лични документи)		
	b)		РЕВИЗИИ ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ВРШЕЊЕ ВО 2007 ГОДИНА		
		1	ЖИВОТНА СРЕДИНА -национални паркови: рециклирање на цврст отпад/медицински отпад		
		2	ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО - Управа за заштита на културно наследство на РМ/Министерство за култура на РМ		
			Вкупно ревизија на успешност		*

Ревизорската цел за колона 4 ќе биде дефинирана по извршените прелиминарни истражувања на предложените области и одобриениот предлог за ревизија на успешност од страна на ГДР

* Бројот на извештаи во колона 6 ќе биде одреден по извршените прелиминарни истражувања